

НОВА

МАКЕДОНИЈА

СВЕТ

СТУДИО

ЕМИСИИ

ИДЕИ

ИСТРАЖУВАЊЕ

АРТ & ЖИВОТ

ЕВТИНИ ПРИКАЗНИ

ЕКОНОМИЈА

РЕДАКЦИЈА

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

АПРИЛ 7, 2016 | НАМАЛЕН БРОЈОТ НА

ПРЕБАРУВАЈ ...

Конкурс за доделување новинарски награди на ЗНМ за 2014

PIN

TWEET

fSHARE

g+SHARE



ОД: НОВА ТВ 3:54 PM - 4 ФЕВРУАРИ 2015

Здружението на новинарите на Македонија распишува конкурс за доделување на две годишни награди за новинари. Наградата „Крсте Петков Мисирков“ за животно дело и наградата „Јашар Еребара“ за едногодишно остварување за истражувачко новинарство во медиумите.

IE НА

FACEBOOK




Novatv Web

40.274 допаѓања

Ми се допаѓа страницата

Биди прв/а од твоите пријатели ова



Novatv Web

пред 33 минути

Левица повикува на протест "режимот" кој своеволно ја во Македонија



Сториите за истражувачко новинарство треба да бидат автентично авторско новинарско истражување, за тема од широк општествен интерес.

Пријавата за оваа награда треба да содржи еден оригинален примерок на сторијата и четири копии, а за наградата за животно дело кратка биографија за кандидатот со најважните достигнувања во новинарската професија.

Пријавите треба да се достават до ЗНМ најдоцна до 12 февруари 2015 година, по пошта, на адреса Градски Сид блок 13, 1000 Скопје или по електронска пошта.

Добитникот на наградените за истражувачко новинарство ќе добие парична награда од 30.000 денари.

fSHARE

TWEET

PIN

g+SHARE

ИНФОРМАЦИИ

Адреса:

Илинденска 47-3 Скопје,

Контакт телефон:

+3892 3 100 105,

E-mail:

tnovaweb@gmail.com

Маркетинг

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Левица: Сите антирежимски партии да ги бојкотираат изборите

Се продаваат становите во една од зградите кои беа дел од „ФИКОМ“

Левица: Сите антипартии да ги бојкотираат изборите

NOVATV.MK

22

1

Сподел



Novatv Web

пред 46 минути

Неколку сајтови кои прават потекнуваат од Македонија американскиот весник Егза



Про-Трамп онлајн

КАТЕГОРИИ

Еврозум FAKEBO Колумна
OK

Uncateg Vox box Актуел
orised

Арт &
Живот

Глобус Граѓани Докумен
Т